



**ЕСЕНСКА СЕСИЈА
НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОБСЕ**

ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ

**СКОПЈЕ
29 септември – 2 октомври 2016**

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ:

:

Хотел „Холидеј Ин“

š . 5
1000
: +389 2 329 29 29; : +389 2 311 55 03
- : hiskopje@holiday-inn.com.mk
- : www.holiday-inn.com/skopje

НАЦРТ ПРОГРАМА*

, 29	2016	ó	ó
		()	
, 30	2016	()	2016
		, 1. ()	
, 1	2016	()	
		, 2. ()	
		()	
		()	
, 2	2016	, 3. ()	2016
		()	
		()	
, 3	2016	()	

* *Имајте предвид дека оваа нацрт-програма може да претрпи одредени промени. Деталната програма ќе биде своевременно доставена до сите учесници.*

КОНТАКТ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ НА ЕСЕНСКАТА СЕСИЈА

Г-ца Билјана Огненовска, секретар на делегацијата во ПС на ОБСЕ

: +389 2 3119 825, : +389 2 3135 401; - : b.ognenovska@sobranie.mk

Г. Лиман Авдиу, државен советник за меѓународна соработка

: +389 2 3113 422; - : j.avdiu@sobranie.mk

МЕЃУНАРОДЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ПС НА ОБСЕ

Г-ца Одил Леларџ, координатор на конференции

: +45 33 37 80 34; : +45 33 37 80 30; - : odile@oscepa.dk

ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ

: Скопје Мериот (5*),
Холидеј Ин (4*), Бест Вестерн Хотел Турист (4*) и Ибис Хотел Скопје Сити Центар (4*).
(),

Скопје Мериот *****

š 7
1000
: +389 2 510 2510
: +389 2 510 2511
- : skopje.reservations@marriott-hotels.com
- : www.marriott-hotels.com

Холидеј Ин ***** (РАСПРОДАДЕНО)

š 5
1000
: +389 2 329 29 29
: +389 2 311 55 03
- : hiskopje@holiday-inn.com.mk
- : www.holiday-inn.com/skopje

Бест Вестерн Хотел Турист ****

š 11
1000
: +389 2 328 9111
: + 389 2 328 9100
- : bestwestern@hotel-turist.com.mk
: www.bestwestern-ce.com/turist

Ибис Хотел Скопје Сити Центар ****

š 55
1000
: +389 2 3123 700
: + 389 2 312 3701
- : H9672@accor.com
- : www.ibishotel.com

Сите резервации треба да се направат преку соодветниот образец за хотелски резервации (прилог А) што треба да се пополни и да се прати преку електронска пошта (или факс) директно на хотелот, најдоцна до 9 септември 2016 година, бидејќи по овој датум нема да може да се гарантира расположливоста и цената на собите.

Копија – само првата страница – треба да се достави и до

г-ца Одил Леларж,
odile@oscepa.dk : +45 33 37 80 30.

6

29 3 2016.

2016,

Сите плаќања за сместувањето и личните трошоци се прават директно до хотелите

Се молат учесниците внимателно да ги прочитаат одредбите од политиката за откажување на резервациите.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЕСЕНСКАТА СЕСИЈА

() г-ца Одил Леларж (: +45 33 37 80 30; - г-ца Билјана
: odile@oscepa.dk) 26 август 2016 г.
Огненовска (- : b.ognenovska@sobranie.mk; : +389 2 3135 401)

ПАСОШИ И ВИЗИ

()
).

земјите членки на ЕУ, САД и Канада, Шенген виза за
краткорочен престој (категорија Ц) 5 () , немаат
обврска за поседување виза. ,
2016 ,
(<http://mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-foreign-nationals/information-about-macedonian-entry-visas>)

: <http://mfa.gov.mk/index.php/en/diplomatic-network-top/map-of-the-diplomatic-network>

Делегатите на образецот за барање виза мора јасно да посочат дека присуствуваат на Есенската сесија на ПС на ОБСЕ 2016.

Контакт лице за прашања околу визите:
г-ца Бљета Билали, соработник, Сектор за меѓународна соработка во Собранието на Република Македонија
Е-пошта: bletabilallajet@gmail.com
Телефон: +389 2 311 6287
Мобилен: +389 70 209 829

ПРИСТИГНУВАЊЕ И ЗАМИНУВАЊЕ; ПРЕВОЗ

Се молам учесниците да го назначат бројот на својот лет, како и времето на пристигнување и заминување на образецот за регистрација за да се олесни организацијата за пречек и соодветниот превоз.

š õ 17

2016. š õ (š õ.

Напомнуваме дека превозот до и од меѓународниот аеродром е достапен само на датумите за пристигнување, на 28, 29 и 30 септември, како и на датумите за заминување, на 2 и 3 октомври 2016 г.

(
: <http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=491>).

ПУЛТОВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И ИНФОРМАЦИИ

Пултот за регистрација во хотелот Холидеј Ин ќе биде отворен во вторник, 29 септември од 14:00 до 18:00, во петок, 30 септември од 8:00 и за времетраење на Есенската сесија.

За учесниците ќе бидат поставени и информативни пултови во сите хотели од Есенската сесија. Информативните пултови ќе бидат отворени од 8:00 до 23:00 на 29 септември, 30 септември и 1 октомври; од 08:00 до 20:00 на 2 октомври; како и во одредени часови на 3 октомври, во зависност од времето на полетување на учесниците. Сите информации во врска со распоредот на превоз, социјалните настани, излетите, програмата за придружни лица и други практични информации ќе бидат достапни на информативните пултови.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА

2016

:
<http://mfa.gov.mk/index.php/en/ministry/protocol/accredited-dcm-in-macedonia>.

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ФОТОКОПИРАЊЕ

PDF

: www.oscepa.org.

ТОЛКУВАЊЕ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

, 2 2016,

ПРОГРАМА ЗА ПРИДРУЖНИ ЛИЦА

Договорена е програма за придружните лица додека делегатите се зафатени со сесиите и средбите од конференцијата. Придружните лица треба да се регистрираат до 9 септември 2016 година за излетите на кои би сакале да присуствуваат, преку образецот за регистрација за програмата за придружни лица (во прилог).

Придружните лица можат исто така да присуствуваат на културната програма планирана за 2 октомври, како и на вечерните настани организирани од Собранието на Република Македонија. Истите се молат да ги носат бецовите за идентификација на секој дел од програмата.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ЕСЕНСКАТА СЕСИЈА НА ПС НА ОБСЕ 2016

2016 :
<http://www.sobranie.mk/osce-pa-14th-autumn-meeting-skopje-republic-of-macedonia-1.nspx>

: <http://www.flickr.com/photos/oscepaskopje>

ОСИГУРУВАЊЕ

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

КОДЕКС НА ОБЛЕКУВАЊЕ

(,)

ПОДНЕБЈЕ И ВРЕМЕНСКА ЗОНА

/

26

7

(CET+1).

ВАЛУТА И БАНКИ

().

61.50

1

54

1

, 09:00 17:30, 09:00 13:00 .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

, 230V/50Hz.

(

).

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

+389;

, : (0) 2

ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

(: b.ognenovska@sobranie.mk)

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕЊЕ

ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Туристички и практични информации се достапни на повеќејазичната интернет страница www.macedonia-timeless.com.